

20130611352

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

Врз основа на член 46 став 2 од Законот за заштита на децата („Службен весник на Република Македонија” бр. 23/13), министерот за труд и социјална политика, донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ОД ДИРЕКТОРОТ НА ЦЕНТАРОТ ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето за донесување на решение од страна на директорот на центарот за социјална работа заради недонесување на решение по поднесено барање за остварување на правото за заштита на децата: детски додаток, посебен додаток, еднократна парична помош за новороденче и родителски додаток за дете, во рокот утврден во член 46 став 1 од Законот за заштита на децата.

Член 2

(1) Барањето од член 1 од овој правилник се поднесува на образец: „Барање за донесување на решение од директорот на центарот за социјална работа“, кој се печати во А-4 формат на бела хартија.

Образецот на барањето од став 1 на овој член содржи:

- примател на барањето – писарница на центарот за социјална работа;
- наслов на барањето;
- податоци за подносителот на барањето (име, татково име и презиме, адреса и место на живеење - според лична карта);
- краток опис на барањето;
- место и датум на поднесување на барањето; и
- место за потпис на подносителот на барањето.

(2) Образецот на барањето од став (1) на овој член е даден во Прилог, кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за формата и содржината на барањето за донесување на решение од директорот на центарот за социјална работа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 155/11) .

Член 4

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 11-2752/1
19 април 2013 година
Скопје

Министер,
Спиро Ристовски, с.р.

ПРИЛОГ

**ДО
ПИСАРНИЦАТА НА ДИРЕКТОРОТ НА ЈУ ЦЕНТАР
ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА _____**

Б А Р А Њ Е
за донесување решение од директорот на центарот за социјална работа

Податоци за подносителот на барањето:

(име, татково име и презиме)

Адреса _____

Краток опис поради што се поднесува барањето:

Со оглед дека во рокот утврден во член 46 став 1 од Законот за заштита на децата не е донесено решение по поднесено барање број _____ од _____ година, поднесувам барање до директорот на ЈУ _____ да донесе решение за остварување на _____.

Кон барањето поднесувам копија од барањето број _____ од _____ година.

Место и датум

Подносител на барањето
